

	I	II	III
Идентификациски број на доброволниот пензиски фонд	01-02	02-02	03-02
Полн назив на доброволниот пензиски фонд	Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус	КВ Прв отворен доброволен пензиски фонд -Скопје	Триглав отворен доброволен пензиски фонд - Скопје
Скратен назив на доброволниот пензиски фонд	Сава пензија плус	Прв доброволен пензиски фонд	Триглав доброволен пензиски фонд
Полн назив на друштвото кое управува со доброволниот пензиски фонд	Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови Сава пензиско друштво а.д. Скопје	КВ Прво друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови АД Скопје	Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје
Скратен назив на друштвото кое управува со доброволниот пензиски фонд	Сава пензиско друштво а.д. Скопје	КВ Прво пензиско друштво АД Скопје	ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје
Седиште и адреса на друштвото кое управува со доброволниот пензиски фонд	ул. Мајка Тереза број 1 1000 Скопје	бул. Митрополит Теодосиј Гологанов број 6 1000 Скопје	бул.8-ми септември бр.16 1000 Скопје
Датум на одлуката за издавање на дозвола за основање на пензиското друштво	02-470/3 од 30.03.2005	02-470/3 од 30.03.2005	14-244/13 од 20.03.2019
Датум и број на одлука за давање одобрение за управување со доброволен пензиски фонд	02-1025/7 од 03.06.2009	02-2158/5 од 02.12.2009	14-244/17 од 28.03.2019
Сопственичка структура на пензиско друштво	Позаваровалница Сава д.д.	Скупина Прва заваровалница холдинг д.д. Љубљана Комерцијална банка АД Скопје	Заваровалница Триглав ДД Љубљана
Висина на основната главнина на друштвото кое управува со доброволниот пензиски фонд	2.120.000,00 Евра	1.800.000,00 Евра	3.000.000,00 Евра

<p>Членови на органот на управување на друштвото кое управува со доброволниот пензиски фонд</p>	<p>Мира Шекутковска претседател</p> <p>Петар Талески- член</p> <p>Коста Ивановски - член</p>	<p>Весна Стојановска претседател</p> <p>Предраг Милошевски член</p>	<p>Тихомир Петрески претседател</p> <p>Маријан Николовски член</p>
<p>Членови на Надзорен одбор на друштвото кое управува со задолжителниот пензиски фонд</p>	<p>Павел Гојкович претседател</p> <p>Петер Скварча член</p> <p>Мојца Горњак член</p> <p>Гоце Вангеловски независен член</p>	<p>Претседател и член - Аленка Жнидаршич Крањц</p> <p>Член - Маја Стевкова Штеријева</p> <p>Член - Јанез Крањц</p> <p>Член - Анита Бислимовска</p> <p>Независен член - Марко Андонов</p> <p>Независен член - Миран Ковач</p>	<p>Алјоша Уршич претседател</p> <p>Дарко Поповски член</p> <p>Блаж Кметец член</p> <p>Мирослав Вујиќ , независен член</p>
<p>Датум на запишување на доброволниот пензиски фонд во Регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови</p>	<p>01.06.2010</p>	<p>01.06.2010</p>	<p>28.03.2019</p>

<p>Забелешка</p>	<p>Со решение 14-13 од 26.02.2018 година Агенцијата даде согласност за пренос на 100% од акциите издадени од Акционерското друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови НЛБ Нов пензиски фонд Скопје на Позаваровалница Сава д.д.</p>		
<p>Датум на бришење на доброволниот пензиски фонд од Регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови</p>			